



**ЧИСТА ВОДА ЗА
ДЕЛЧЕВО**
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО ВО ДЕЛЧЕВО

Конкурс за најдобра фотографија на тема „Вода за Живот“

Проектот за подобрување на водоснабдувањето во Делчево, финансиран од Швајцарската Влада со цел обележување на **Светскиот ден на водата 22 Март 2022** објавува конкурс за избор на најдобра фотографија на тема **“Вода за живот”**.

Се повикуваат заинтересираните аматери и лица на кои фотографирањето им е хоби од сите возрастни групи да земат учество на конкурсот.

Целта на конкурсот е да се подигне свеста на населението за прашањата поврзани во водата, да се промовира Проектот за подобрување на водоснабдувањето во Делчево, како и да се мотивираат граѓаните за за совесно однесување со драгоцената вода и природните ресурси.

Критериуми за учество:

- Дигитална фотографија (JPEG), со резолуција од најмалку 6 мегарixels, во оригинална форма (необработена) и без фотомонтажа.
- Фотографиите треба да се направени во Брегалничкиот регион и да соодветствуваат на темата **“Вода за живот”**. Се што претставува природна убавина на извори, реки, езера,, користење на вода и заштита на водните ресурси, или ја прикажува неопходноста од вода, може да биде дел од фотографијата.
- Еден учесник може да учествува со најмногу 3 сопствени фотографии.
- Фотографиите да се испратат во дигитална форма која не надминува 5 MB, со податоци за авторот, каде е направена и име на фотографијата на [e-mail: lpo.delcevo@gmail.com](mailto:lpo.delcevo@gmail.com) најдоцна до 20 Март 2022 (Недела) до 15:00 часот со назнака „ЗА КОНКУРС“.

Фотографиите кои учествуваат на конкурсот треба да не биле претходно јавно објавени. Со испраќањето и учеството на конкурсот, авторот ги отстапува авторските права на **Проектот за подобрување на водоснабдувањето во Делчево**, со што проектот стекнува право да ги објавува и печати за свои потреби.

За најдобрите 3 фотографии следуваат награди кои ќе бидат доделени на **22 Март 2022г** во Делчево од претставници на Проектот за подобрување на водоснабдувањето во Делчево и ЈКП Брегалница Делчево. За точното место и време за доделување на наградите дополнително ќе бидете известени.